

20152145904

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2015 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/15, 42/15, 52/15, 92/15, 98/15, 105/15, 106/15, 131/15 и 185/15) во членот 2 став (2) во табелата во колоната „Поблиски критериуми и висина на директни плаќања“ во подмерката 1.3. во алинеја 2 зборовите „и ориз“ и зборовите „за секоја култура одделно“ се бришат.

По алинеја 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:

„- Висината на директните плаќања за ориз изнесува 21.000,00 денари по хектар“.

Во подмерката 1.6. зборот „ноември“ се заменува со зборот „декември“.

Во подмерката 1.8. зборот „ноември“ се заменува со зборот „декември“.

Во ставот (3) во табелата во подмерката 2.27 по зборовите „Син јазик“ се додаваат зборовите „и болеста Листериоза“ а зборовите „04.11.2014 година“ се заменуваат со зборовите „31.12.2014 година“.

Член 2

Во членот 3 став (9) по зборовите „Син јазик“ се додаваат зборовите „и болеста Листериоза“

Член 3

Во членот 4 став (1) во точката 2. зборовите „точки: 1.6., 1.6-а и 1.8.“ се заменуваат со зборовите „точка 1.6.-а“.

По точката 2. се додава нова точка 2а. која гласи:

„2а) До 25 декември 2015 година за подмерките од член 2 став (2) точки: 1.6. и 1.8.“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-12100/1
1 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.